



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ

Бул. Гоце Делчев бр. 9А 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Деканат: +389 2 3240 401, Централa: +389 2 3240 400
Факс.: +389 2 3223-811



Бр.

04-638/13
22-09-2020

Скопје

Врз основа на чл. 110 став 1 точка 8 и чл. 175 став 5 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 82/2018 година), Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на својата 49. редовна седница одржана на 16.9.2020 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

1. **М-Р ИРЕН АЛЧЕВСКА, се избра во звањето виш лектор** во наставно-научните области **славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето)**.
2. Именуван/-иот/-ата заснива работен однос на определено работно време до 15.9.2024 година.
3. Во стекнатото звање именуван/-иот/-ата се здобил-а од денот на донесувањето на оваа Одлука, а платата ќе се определи со посебно решение во согласност со Правилникот за плати.

Образложение

На објавениот конкурс за избор на **виш лектор** во наставно-научните области **славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето)** објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ се пријави кандидатот **м-р Ирен Алчевска**.

Рецензијата за овој избор е објавена во Билтенот на Универзитетот бр. 1219.

Наставно-научниот совет на својата седница одржана на ден 16.9.2020 година по предлог на Рецензентската комисија во состав:

1. Д-р Максим Каранфиловски, редовен професор
 2. Д-р Кита Бицевска, редовен професор
 3. Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор
- едногласно го-ја избра **м-р Ирен Алчевска** во звањето **виш лектор**.

Согласно чл. 175 став 5 од Законот за високото образование избраниот наставник заснива работен однос за времето на кое е избран.

Одлуката да се достави до именуван/-иот/-ата, Одделението за правни, општи работи и човечки ресурси, Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење и Архивата на Факултетот.

Изработил:ГК
Одобрил:МШ



ДЕКАН
на Филолошкиот факултет
Проф. д-р Анета Дучевска



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ISSN-1857-9779



БИЛТЕН

НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Број 1219

Скопје, 15 јули 2020 година

Избор
више лектор
м-р Ирена
Алчевска

- методи од м-р Ивана Митревска, пријавена на Фармацевтскиот факултет во Скопје.....170-181
- ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ**
1. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Маја Јаневска, Мања Величковска, Кристина Сибиновска, Ивана Серафимовска, Димитар Николовски).....182
- ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“**
1. Реферат за избор на вонреден професор во наставно-научните области англистика и преведување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (д-р Соња Китановска-Кимовска).....183-204
2. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (м-р Ирен Алчевска).....205-213
- ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА**
1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Законодавната политика на Бугарија кон еврејското население во вардарскиот дел на Македонија, со посебен осврт на Монополот во Скопје како собирен и транзитен центар (1941 - 1944 година) од м-р Нора Малиќи, пријавена на Институтот за национална историја во Скопје.....214-217

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ СЛАВИСТИКА (СОВРЕМЕН РУСКИ ЈАЗИК) И ПРЕВЕДУВАЊЕ (ПРАКТИКА НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО) НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 15.5.2020 година, за избор на наставник во звањето виш лектор во наставно-научните области славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-638/9, донесена на 17.6.2020 г., формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Максим Каранфиловски, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, д-р Кита Бицевска, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје и д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс за избор на наставник во звањето виш лектор во наставно-научните области славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето), во предвидениот рок се пријави м-р Ирен Алчевска.

16. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатката м-р Ирен Алчевска е родена на 7.6.1963 г., во Ташкент, Република Узбекистан. Средно образование завршила во Скопје, во 1982 година. Со високо образование се стекнала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на групата македонски јазик и јужнословенски јазици со руски јазик и книжевност како втор главен предмет, во 1991 година. Дипломирала и на групата за руски јазик и книжевност во 2005 година, со просечен успех 8,56.

Кандидатката активно се служи со рускиот јазик.

Во учебната 2010/2011 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Студиите ги завршила на 14.6.2012 година, со просечен успех 9,60. На 14.6.2012 година го одбрала магистерскиот труд на тема: „Префиксалните глаголи на движење со пространствено значење во рускиот и македонскиот јазик – контрастивна анализа“.

На 17.12.2012 година е избрана во звањето лектор на Катедрата за славистика, во областа современ руски јазик. Во истото звање е преизбрана во 2016 г.

Во моментот е лектор по современ руски јазик. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1133 од 1.11.2016 година.

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.

17. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје, кандидатката м-р Ирен Алчевска континуирано изведува настава и вежби по: Современ руски јазик, Практика на преведување, Консекутивно преведување и Симултано преведување на првиот циклус студии на студиската програма Руски јазик како стручњак од практиката (2005 – 2012 год.) и како лектор по руски јазик (од 2013 до денес). Од изборот во звањето **лектор**, покрај наставата на матичната катедра, м-р Алчевска изведува и настава по руски јазик на повеќе факултети во рамките на УКИМ на првиот циклус студии.

Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена и одбрана на 20 дипломски трудови.

Други активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни за изборот.

Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 2) од Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.

Научноистражувачка дејност

Паралелно со нејзината наставна дејност, м-р Ирен Алчевска перманентно работи на своето усовршување пројавувајќи интерес за проучување прашања од областа на науката за јазикот. Од последниот избор, кандидатката има објавено вкупно 6 научни трудови од областа на русистиката и македонистиката (два научни труда во зборници од меѓународни научни собири, три во списание со меѓународен уредувачки одбор и еден во зборник на в.о. установа), како и повеќе преводи од руски на македонски и од македонски на руски јазик и зела активно учество на три меѓународни конференции.

Освен тоа, м-р Алчевска, преку учество на семинари за наставници по руски јазик во земјата и во странство, работи на подобрување и осовременување на наставата по руски јазик како странски.

Кандидатката е член на Национален експертски тим за развој на модулари наставни програми базирани на концепции, Проект за развој на вештини и поддршка на иновации за средно 4-годишно техничко образование на Бирото за образование.

Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, релевантни за изборот.

Називите на трудовите, проектите и сл. се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 3/член 4) од Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

М-р Ирен Алчевска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на Катедрата за славистика: организација и изведување на државни натпревари по руски јазик за основни и средни училишта во Р Македонија (2017 – 2019 г.).

Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно е вклучена во работата на стручни комисии при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје:

- Комисија за попис на постојни средства (2017 г.) и за попис на библиотечниот фонд (2018 и 2019 г.) и член во Комисијата за тендери.

Други активности од Анекс 1 кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот.

Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 5) од Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р Ирен Алчевска.

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека м-р Ирен Алчевска поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето виш лектор во наставно-научните области славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето).

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, м-р Ирен Алчевска да биде избрана во звањето виш лектор во наставно-научните области славистика (Современ руски јазик) и преведување (Практика на преведувањето).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Проф. д-р Максим Каранфиловски, редовен професор, с.р.

Проф. д-р Кита Бицевска, редовен професор, с.р.

Проф. д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: **Ирен Спиرو Алчевска**

(име, татково име и презиме)

Институција: **Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје**

(назив на факултетот/институтот)

Научна област: **РУСКИ ЈАЗИК**

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ ЛЕКТОР

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
1	Завршени втор циклус академски студии – 2012 год.	да
2	Стегнат назив – магистер од соодветната област Назив на научната област: <u>наука за јазик (руски јазик)</u>	да
3	Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус, за секој циклус посебно* Просечниот успех на прв циклус изнесува: <u>8,56</u> Просечниот успех на втор циклус изнесува: <u>9,60</u>	да
4	Наставно и стручно искуство во областа во која се избира (да се наведе наставното и стручното искуство во полето во кое се избира) 1. Од 2013 год. до денес – вработена е како лектор по руски јазик. Покрај ангажираноста на Катедрата, ја одржува наставата и на нематичните факултети (руски јазик избран на ниво на УКИМ: ФЕИТ, Технолошко-металуршки факултет, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ и ПМФ). 2. Во периодот од 2005 до 2012 год., ангажирана е како надворешен стручњак од практиката на Катедрата за славистика, по предметите: Современ руски јазик, Практика на преведување, Консекутивно и симултано преведување. 3. Претходното работно искуство го стекнала како преведувач и професор по руски јазик во основните и средните училишта во Скопје.	да
5	Претходен избор за лектор на високообразовна установа, датум и број на Билтен: 16.11.2016 година, Билтен бр. 1133 од 1.11.2016 година	
6	Има објавено научни и стручни трудови во областа во која се избира (да се наведат научните и стручните трудови и каде се објавени) „Фраземи со компоненти на зооними во рускиот и во македонскиот јазик“, <i>Меѓународна научна конференција „Зборот збор отвора“</i> , Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2016. – стр. 73-86.	да

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
	<p>„К вопросу о сопоставительном аспекте наречных фразеологических оборотов с сравнительным союзом „как“, <i>МАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ 7</i>, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2018, стр. 49-62</p> <p>„Фразеологические наречные словосочетания и их синтаксическая структура“, <i>Славистички студии</i>, бр.18 (2018), стр. 25-30</p> <p>„Квалификационен семинар за професорите по руски јазик во Република Македонија“ (во коавторство со Екатерина Терзијоска); <i>Годишен зборник</i>, бр.43-44 (2017-2018), стр. 373-376</p> <p>„Предлоги выражающие каузальные отношения в русском и македонском языках“, <i>Славистички студии</i>, бр.19 (2019), стр. 49-58</p> <p>„Символ дерева в лирике русского поэта А.А.Фета и македонского поэта Р.Ячева“, <i>Славистички студии</i>, бр.20 (2020), (во печат)</p>	

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.

Членови на Комисијата

Проф. д-р Максим Каранфиловски, редовен професор, с.р.
 Проф. д-р Кита Бицевска, редовен професор, с.р.
 Проф. д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор, с.р.

ОБРАЗЕЦ 2

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Ирен Спирос Алчевска
(име, татково име и презиме)

Институција: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
(назив на факултетот/институтот)

Научна област: наука за јазик – руски јазик

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
1.	Одржување на настава од прв циклус студии	
	2016/2017, летен семестар	
	Современ руски јазик 6 (0+6)	3,6
	Практика на преведување 4 (0+3)	1,8
	Практика на преведување 6 (0+3)	1,8
	Руски јазик 2Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик на Педагошки факултет (2+0)	1,2
	Руски јазик на ПМФ (2+0)	1,2
	2017/2018, зимски семестар	
	Современ руски јазик 7 (0+8)	4,8
	Практика на преведување 5 (0+3)	1,8
	Консекутивен превод (0+3)	1,8
	Руски јазик 1Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик ФЕИТ избран од УКИМ (2+1)	1,8
	2017/2018, летен семестар	
	Современ руски јазик 8 (0+8)	4,8
	Практика на преведување 6 (0+3)	1,8
	Симултан превод (0+3)	1,8
	Руски јазик 2Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик на ПМФ избран од УКИМ (2+0)	1,2
	2018/2019, зимски семестар	
	Современ руски јазик 5 (0+8)	4,8
	Практика на преведување 3 (0+3)	1,8
	Руски јазик 1Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик ФЕИТ избран од УКИМ (2+1)	1,2
	2018/2019, летен семестар	
	Современ руски јазик 6 (0+8)	4,8
	Практика на преведување 4 (0+3)	1,8
	Руски јазик 2Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик 1 и 2 ПМФ избран од УКИМ (2+0)	1,2
	2019/2020, зимски семестар	
	Современ руски јазик 7 (0+8)	4,8
	Практика на преведување 5 (0+3)	1,8
	Консекутивен превод (0+3)	1,8
	Руски јазик 1Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик, ФЕИТ, избран од УКИМ (2+1)	1,2
	2019/2020, летен семестар	
	Современ руски јазик 8 (0+8)	4,8

	Практика на преведување 6 (0+3)	1,8
	Руски јазик 2Ц (2+2)	2,4
	Руски јазик, ПМФ, избран од УКИМ (2+0)	1,2
	Вкупно бодови за одржана настава од прв циклус студии	79,2
2.	Настава во школи и работилници	
	Семинар за наставници по руски јазик и книжевност под наслов „Наставата по руски јазик како странски јазик во современата образовна средина“, реализиран во соработка со РУДН и МГУ, Скопје, 16 февруари 2018.	1
	Семинар за наставници по руски јазик под наслов „Лингвистические (языковые) аспекты в обучении иностранному языку“ реализиран од РУДН во Скопје, во периодот од 4 до 8 октомври 2018 г.	1
	Меѓународен семинар за наставници по руски јазик «Компетенции профессионального развития в образовании» (21-25 октомври 2019, Нови Сад и Ниш, Србија)	1
	Вкупно бодови од учество во школи и работилници	3
3.	Член на комисија за 20 дипломски работи	
	20X0,01	2
	Вкупно бодови од член на комисија за одбрана на дипломска работа	2
	Вкупно	84,2

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
1.	Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови	
	„Фразеологические наречные словосочетания и их синтаксическая структура“, <i>Славистички студии</i> , бр.18 (2018), стр. 25-30	5
	„Предлоги выражающие каузальные отношения в русском и македонском языках“, <i>Славистички студии</i> , бр.19 (2019), стр. 49-58	5
	„Символ дерева в лирике русского поэта А.А.Фета и македонского поэта Р.Ячева“, <i>Славистички студии</i> , бр.20 (2020), (во печат)	5
	Вкупно бодови од трудови објавени во научно списание со меѓународен уредувачки одбор	15
2.	Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји	
	„Фраземи со компоненти на зооними во рускиот и во македонскиот јазик“, <i>Меѓународна научна конференција</i>	5

	„Зборот збор отвора“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2016. – стр. 73-86.	
	„К вопросу о сопоставительном аспекте наречных фразеологических оборотов с сравнительным союзом „как“, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ 7, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2018, стр. 49-62	5
	Вкупно бодови од трудови објавени во зборник од меѓународни академски собири	10
3.	Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа	
	„Квалификационен семинар за професорите по руски јазик во Република Македонија“ (во коавторство со Екатерина Терзијоска); Годишен зборник, бр.43-44 (2017-2018), стр. 373-376	1,8
	Вкупно бодови од објавен труд во зборник на трудови на в.о. установа	1,8
4.	Учество во научен /стручен собир со реферат	
	Меѓународна научна конференција „Зборот збор отвора“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 29-30.10.2016 г., со рефератот: Фраземи со компоненти на зооними во рускиот и во македонскиот јазик.	1
	Меѓународен симпозиум „40 години Катедра за турски јазик и книжевност“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 19 мај 2017 г., со рефератот: Турските заемки во рускиот и македонскиот јазик.	1
	VII македонско-руска научна конференција, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 15-16 јуни 2017 г., со рефератот: К вопросу о сопоставительном аспекте наречных фразеологических оборотов с сравнительным союзом „как“.	1
	Вкупно бодови од учество во научен/стручен собир	3
	Вкупно	29,8

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активноста:	Поени
1.	Учество во работа на комисији за државни натпревари	
	Државен натпревар по руски јазик за основни и средни училишта во Р Македонија за 2017 год.	1
	Државен натпревар по руски јазик за основни и средни училишта во Р Македонија за 2018 год.	1
	Државен натпревар по руски јазик за основни и средни училишта во Р Македонија за 2019 год.	1
	Вкупно бодови од учество во работа на комисији за државни натпревари	3
2.	Учество во промотивни активности на Факултетот	
	Учество на Отворениот ден на УКИМ	0,5
	Промотивни активности на Факултетот (отворени часови во едно средно училиште и во пет основни училишта во Р Македонија) март – април 2019 година	0,5
	Вкупно бодови од промотивни активности на Факултетот	1
3.	Член на факултетска комисија	
	Член на Комисија за попис на постојни средства /2017 г.	0,5

	Член на Комисија за попис на библиотечен фонд /2018 г.	0,5
	Член на Комисија за отпис на библиотечен фонд /2019 г.	0,5
	Член на Комисија за тендери	0,5
	Вкупно бодови од членство во факултетски комисии	2
4.	Учество во комисии и тела на државни и други органи	
	Член на Национален експертски тим за развој на модуларни наставни програми базирани на концепции, <i>Проект за развој на вештини и поддршка на иновации за средно 4-годишно техничко образование</i> (Биро за развој на образование).	1
	Вкупно бодови од учество во комисии и тела на државни и други органи	1
	Вкупно бодови од стручно-применувачка дејност	7

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТКАТА ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ	Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	84,2
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	29,8
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ	7
Вкупно	121

Членови на Комисијата

Проф. д-р Максим Каранфиловски, редовен професор, с.р.
 Проф. д-р Кита Бицевска, редовен професор, с.р.
 Проф. д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор, с.р.

